



Република Македонија
СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

УЛ. "САНДО МАСЕВ" БР. 1 2400 СТРУМИЦА МАКЕДОНИЈА

Подцентрала: 348-026, факс 320-544

**ДВОГОДИШЕН ПЛАН ЗА
РАЗВОЈ НА СТОПАНСТВОТО ВО
ОПШТИНА СТРУМИЦА**

Врз основа на член 22 и 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 5/02 и член 21 од Статутот на општина Струмица („Сл. Гласник на Општина Струмица“ бр.4/03) Советот на Општина Струмица на седницата одржана на 30.09.2005 година, донесе

ДВОГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СТОПАНСТВОТО ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

Вовед

Во трајот процес на децентрализација економскиот развој на општината ќе зазема значајно место во надлежностите на локалната самоуправа.

Општина Струмица ќе гради Локален Економски Развој тој што на кој локалниот раководството во сопството на општината ќе работи заедно со пратеници од јавниот, приватниот и невладиниот сектор, со цел создавање на подобри услови за економски расцртеж и создавање на работни места. По таат на овој процес ќе се воспостави и одржува динамична претприемачка култура, ќе се создава нова зедница, деловна благосостојба, со цел подобрување на квалитетот на живеење за сите во Општина Струмица.

Врз основа на сопствените ресурси и постапенијали ќе се формираат основите за градењето на пратежијата за Локален Економски Развој со цел да се подобри локалната конкуренција. Локалниот Економски Развој ќе се прави како пратеничко помеѓу локалната власт и деловниот, бизнис интереси и интересите на заедницата.

Врз основа на септо ова, Општина Струмица го подготвил Двогодишниот план на развој на стопанството во Општина Струмица

1. Ресурси и потенцијали за развојот на стопанството во Општина Струмица

На крајниот југозападен дел на Република Македонија, веднаш под граници на меѓудржавниот граници со Бугарија и Греција, на надморска височина од 280 метри и расстоянието на површина од 290 км² е сместена плодната Струмичка котлина, а во нејзиниот западен дел и истоимената општина Струмица. Во оваа општина живеат 54676 жители населени во градот Струмица, седиштето на општината и во останатите 25 населени места кои ја сочинуваат Струмичката општина. Нејзиниот низински дел е воедно и најгусто населено подрачје во Македонија, со 100 жители на 1 км².

Специфичната географска положба на Струмичкиот регион ја карактеризираат две зонални клими. Субмедитеранска, со подолемо или помало вкрстосување со источно-континентална, чија исхранителеност на регионот му даваат посебен белег - долгите лејти со високосреднодневни температури и намалено годишно количество врнежи и намалени зимски температури, со тојава на ветрови од сите

правци. Карактеристични за тој крај се северозападниот југозападниот, а поретко северецот и јужниот штојбол вештер.

Целокупниот Струмички регион е поделен на ридско планински во кој се засегнати скалестите и рамничарски почви, како и алувијалните, смолнициите, гајачите и карбонарните видови почви. Поголем дел односно 46% од обработливите површини припаѓаат на рамничарскиот рељефен дел кои се наоѓаат на надморска височина од 250-300 м и се од првостепено значење за земјоделството во регионот. Тоа се површините покрај речните кории на реките Струмица, Трговища и Крива Река. Останатите 52% од површините припаѓаат на падинскиот дел, а 2% на ридскиот рељефен дел.

Вакваата почвена и ботанична карактеристика на Струмичкото поле го определува и начинот на користење на земјиштето од страна на земјоделскиот субјект. Од вкупната земјоделска површина од 32319ха, 87% припаѓаат на обработливите површини каде доминираат ораниците и бавчиите, каде во сеидбениите планови производителите се ориентират на доходовите рани, средни и доцни градинарски култури за свежа консумација и преработка. На ораниците и бавчиите подеднакво се засегнати и животните и градинарските култури, а на ридеските површини најмногу се засегнати ориенталните сорти на шушун со висок квалитет.

Современото земјоделско производство, обработката и современото начин на тајкување според стандардите на пазарот и построивачката како и високо едуцираните кадар ја сврстуваат Струмичката Општина во водечкиите земјоделски центри во Државата и пошироко.

Низ територијата на Струмичкиот регион течат реките Струмица, Трговища, Водочница, Трговища и Монастировскиот канал, а главната хидрографска мрежа во описаната ја сочинуваат браните Трговища и Водоча кои се главните носители на водоснабдувањето и наводнувањето во Општина Струмица. Водоснабдувањето на населението во описаната се врши преку системи од акумулацијата Трговища. Годишно „Струмички слив“ на „ЛПКД Комуналец“, преку доводниот цевовод до фабриката за вода му испорачува 5.5 до 6 милиони m^3 сурова вода. Во акумулацијата Водоча се чуваат годишна резерва од 1 до 1.5 милиони m^3 вода во случај на прекин на вода од Трговища. Во акумулацијата Трговища секоја година се чуваат како резерва за градот 10 милиони m^3 вода.

За наводнување на површините од ХМС Трговища годишно се испорчуваат од 3 до 18 милиони m^3 вода или просечно по 10 до 11 m^3 вода, со кои се наводнуваат од 1000 до 2500 ха обработливи површини. Од ХМС Водоча годишно се наводнуваат од 400 до 600 ха површини со годишна построивачка на вода од 5 до 6 милиони m^3 .

Сите овие климатски, почвени и хидрографски карактеристики на Општина Струмица и даваат белег на интензивен доходовен микрорегион во Републиката, каде најмногу се засегнати рани, среднородни и доцни среднородни градинарски култури како и производството во заштитен простор со користење на современи технологии на одгледување.

Во юомал обем се засилен и житниште , индустрискиште и фуражниште култури.

Сточарството во Општина Струмица, главно е концентирано во сонориште на ридско планинскиште населени места, каде се одбеледува силен и крутен добиток.

Со шумиште во општина и регионот во целост стапанисува „Подружница „Беласица-Струмица и тоа со 9 шумско-стапански единици распоредени на планините: Беласица, Огражден, Плавуш и Еленица, на површина од 47.607ха, од кои 10.785ха високи шуми, 29.545ха ниски шуми, 2.132ха под шикари, а останатите 5.146ха подразделени на шумско земјиште. Најзастапен дрвен вид е дабот кој зафаќа површина од 27.432ха и буката на површина од 9.390ха. Дрвниште резерви на стапомнатите планини изнесуваат 4.345.742м³ дрвна маса и тоа 2.540.000м³ од високи шуми, 1.767.000м³ од ниски шуми и 37.341м³ од шикари. Најголем дел дрвна маса зафаќа буката со 2.380.000м³, подразделено со 1.558.000м³. Правото на сеча на подружницата изнесува 97.081м³, од кои 26.000м³, подразделени на техничко дрво, 60.000м³ на отгревно дрво и 10.000м³ остаток. На дабот остаток 43.000м³, на буката 42.000м³. Отвореноста на шумите со шумски патишта е релативно добра. Должината на патишта мрежа изнесува 47км, или 9,9м/ха. Подружницата распоредена и со мобилен расадник кој се простира на површина од 4,2ха од кои 0,6ха во битие хали за производство на шумски садници и садници на цвеќе со капацитет од 500.000 садници по хала. Шумското стапанство има 134 вработени од кои 1 маѓистер, 23 со високо, 4 со високо, 38 со средно образование и 68 останати. Покрај стапално вработениште голем број фирмии и подединци вршат услуги на подружницата во сите фази на производството.

Според досегашните истражувања, Општина Струмица не распоредува со значајни количества рудно богатство. Постојат минерални ресурси кои војавно се надвор од синонот на општина. Екслоатацијата е сконцентрирана на падините на планината Огражден каде се екслоатира пиритски фелсаи и на планината Беласица каде има наодишишта на калциум- карбонат.

Во Општина Струмица постои релативно развиена индустирија и тоа за преработка и повисока финализација на претимарно земјоделско производство, кланици и конзумни млекарници во приватниот сектор, како и капацитети за конзервирање и пакување на земјоделски производи, фабрика за обработка и ферментација за шутун. Засилена е и мелничко текарската индустирија како и занаетчиско слаткарски работници.

По распоредувањето на единствениот дрвно преработувачки капацитет на територијата на Општина Струмица -„ДИЈОС“ Струмица се формираа повеќе капацитети кои се занимаваат со претимарна и финална обработка на дрво, како и производство на мебел.

Особен акцент треба да се стави на текстилната индустирија во која има вработено околу 2100 работника војавно во производството на предиво, како и производство на лесна и шешка конфекција.

На овие простори постои и металопреработувачката и електронската индустирија која е во постојан подем.

Особено важно е да се стомне и фабриката за производство на санитарна керамика каде голем дел од работоспособното население најде своја егзистенција. Исто така е застапена и индустријата за градежни материјали, како и досега развиена градежна опремива.

Банкарскиот систем кој го ослужува стотинскиот и нестотинскиот сектор се одвива главно преку: Комерцијална Банка, Стотинска Банка, Тутунска Банка, Кредитна Банка, Уни Банка, Прокредит Банка, Популарска Банка, Тетекс кредитна Банка, Охридска Банка, итоголем број штедилници и менувачници.

Населението на Општина Струмица го сочинуваат Македонци, Турци Роми, Срби, Власи и Албанци кои својата егзистенција претежно ја наоѓаат во земјоделството и индустријата,

Населението во Општина Струмица е релативно едуцирано, а самата едукативна рамка ги содржи згрижувањето, воспитувањето и образованиеето на децата од предшколска возраст до стапен на средно образование, а од скоро време постојат и дисперзиони студии од областа на земјоделството.

За згрижување, воспитување и образование на децата од предшколска возраст се грижи РО „Дешка радости“. Организацијата има дисперзиони објекти, од кои 5 во градот Струмица кои згрижуваат околу 900 деца.

Основното образование се врши во 17 централни и основни училишта. На територија на гратскоот подрачје функционираат четири централни основни училишта: „Видое Подгорец“, „Сандо Масев“, „Маршал Тито“ и „Никола Вапцаров“. Од 1950 година постои и низокото музичко училиште, „Боро Чони“ кое годишно го посетуваат 350 ученици.

Средното образование се одвива во трите средни училишта: „ДТСУ Јане Сандански“, „ТТУЦ Никола Карев“ и „Земјоделскиот училишен центар „Димитар Влахов“.

Солидни знаења младите стапнуваат и преку „Народна техника“, „Домот на техничка култура“, Работничкиот универзитет „Јоска Свещаров“, и „Агростар АБЦ“.

Здравствената инфраструктура е досега солидна и е најраспространетата во регионот. Покрај Медицинскиот центар во Струмица, постојат уште 4 амбуланти во вкупно 10 населени места. Покрај тоа постои и Завод за здравствена заштита. Во првичната здравствена заштита функционираат Диспанзерот за жени Диспанзерот за деца и школска младина, како и централна о庇шта ординација и 24 здравствени станции во итоголемите населени места и месни заедници. Во последно време во градот се формирани и 11 приватни здравствени организации и 15 приватни аптеки.

Заради зачувување на здравствената сослојба на расположивиот сточен фонд, во општината работи и ветеринарна станција, како и посветен приватни ветеринарни аптеки.

Населението од овој регион е досега информирано со помош на седумте медиуми од кои 3 телевизии, 3 радио и еден локален весник.

Општина Струмица е добро отворена и поврзана со магистралните сообраќајници со Република Бугарија и Република Греција, како и

регионалниите патни правци Струмица -Радовиш-Штип, Струмица-Ново Село-границен премин за Република Бугарија, Струмица-Валандово, Струмица-Берово, и добро развиена транситорна локална мрежа, поврзувајќи ги сите локални населени места и оштини со градот Струмица. Оштина Струмица располага со модерно асфалтирана патна мрежа низ која траѓаниште на оштинаата безбедно се движат и комуницираат.

Железнички сообраќај на територија на Оштина Струмица не постои, но со изготвување на квалиитетна студија за железничко поврзување на оштинаата со сопственото дел од државата и тој широко, во доделено време и тој важен сегмент од современото живеење на оштинаата ќе биде решен. Затоа так има организирани автобуски превоз и транситори на патници кои го врши единствената транситорна организација „Струмица Експрес“, како и тојколемото број такси здруженија кои на Струмичкиот регион му даваат белег на современ транситорен центар на патници и стоки. Транситорот на стоки го вршат и првите претпријатија кои располагаат со транситорни превозни системи, а меѓу водечките од нив е „Инверглобус“, Струмица.

Заради потребите на царинаата постои терминал со површина од 17000м² и магацински простор од 1000м², како и исклучителски претпријатија.

Со преминот од додговорна во пазарна економија се наметна сувишнска потреба од реформа во земјоделството, односно реформа во организацијата на прометот со земјоделско-прехрамбени производи, а тоа се состои во квалиитетно современо производство, преработка и пакување според барањата на потрошувачите, откупот како и прометот на големо и мало.

Поради времената којуктурност на оделни земјоделски производи присуствува на пазарот во земјата, која создава неорганизиран откуп, верижна трговија, накупи и прекупи, нестабилни и нереални цени со што единствено производителот и државата се во прајна загуба, се создаде неминовна потреба од создавање на прометна институција „АгроБерза“, каде би требало да се врши концепција на понудата и побарувачката и постапување стабилни и реални цени. Сепак на тие простори функционираат исклучително институции како: трговски центри, пазари на големо, саеми, каде листата на стоки во берзанскиот пласман ја сочинуваат следниите производи:

1. Во свежа состојба

Домашни, иштерки, красавици, комир, грав, ориз, друг зеленчук, јаболки, круши, праски, кајси, вишни, грозје, пећурки, неизработен шутун,

2. Во смрзната состојба

Пијерки, овошје,

3. Преработки

Преработен зеленчук, вино обично и флаширано, кондиторски производи, пасетенини,

4. Стручарски производи

Јагниња, јагнешко месо, овчо месо, сувомесната производи, млеко и млечни производи,

Како и набавка на : вештачки губрива, заштитни средсиви, семенски и посадочен материјал

За електричната мрежа во оштината и регионот во Целина е задолжено претпријатието „Електро-Струмица,,. Должината на електричната мрежа изнесува 892 км, од која 103 е поврзана кабловски. Офатени се сите населени места преку три трафостанции од 110/10 кв и преку 280 трафостанции од 10/04 кв.

ПТТ инфраструктура е на задоволително ниво. Носител на оваа дејност е Основната организација за ПТТ сообраќај „Струмица,, со главна пошта лоцирана во централното градско подрачје и селските пошти и поштенски шалтери.

Сама Оштина Струмица се вбројува во еден од најmodерните, современи Градови во Република Македонија.

Струмичкиот регион се карактеризира со одредени функционални белези на неговата туристичко-географска положба, при што треба да ги испакнеме неговата транзитивност, концентричност и поливалентност.

Транзитивноста и концентричноста, кои овој регион ги поседува, пред се, произлегуваат од неговата месност положба во крајниот југо-исток на Р. Македонија, веднаш под прометејто на меѓудржавниот граници на нашата земја со Р. Бугарија и Р. Грција. Од особено значење, за транзитивноста на овој регион е неговата собраќајна поврзаност кон Р. Бугарија преку граничиот премин Ново Село и со меѓународната магистрала тоа долината на реката Вардар.

Концентричноста на струмичкиот регион се сочедува преку неговото граничење со Бугарија и Грција и преку отвореноста на нашата земја кон соседите и војиштото кон другите држави.

Поливалентноста, на овој регион е содржана во вредностите кои се елементи на овој регион. Исхранетеноста на природните и антропогените форми овозможува изразите содржајност при престојот на туристиите. Имено, природните вредности во овој регион имаат рекреативни, куриозитетни и естетски карактеристики, додека антропогените елементи кои доминираат во пристапот претставуваат значајно знаменито и естетско надолгновување.

Од досега изложеното произлегува дека струмичкиот регион се карактеризира со туристичко географска положба која претставува одредена туристичка вредност и важен фактор за туристичкиот развој.

Струмичкиот крај е богат со мошне вредни, па и уникатни културно-историски споменици од времето на антиката, па се до денес. Некои од нив се добро зачувани, а други се реславирани, конзервирали или реконструирани. Покрај пронајдената керамика и други предмети од доцниот неолит, еден од најстарите делумно сочувани споменици од римскиот период е Римската терма во Бања Банско, во нејосредна близина на хигиенот „Цар Самуил“, отворена во 1978 год. Бањата ја користела тојлатата минерална вода во Банско, чиј извор се наоѓа над термата. Овој

објекти, несомнено, бил термо-балнеум, и тоа еден од најстариите на Балканот.

Комплексот цркви „Св. 15. тивериотолски маченици“, во Струмица е една од најстариите ранохристијански базилики на Балканот. Со неа е сврзано народното предание за 15-те христијански маченици дојдени од Тивериотол. Исклучувањата покажаа дека „Св. Петнаесет“, всушност претставува комплекс на цркви од различни временски периоди, и тоа: претходно христијанска, ранохристијанска базилика, крстообразна црква и нејзината подоцненска обнова.

Манастирската црква „Свети Леонтиј“, во Водоча, која најверојатно потекнува од времето на Цар Самуил, била седиште на Струмичката епископија.

Манастирската црква во Велуса „Св. Богородица Елеуса“, (Милостива), според архиепископското решение, е единствената градба од таков вид во Македонија од периодот на 11. век. Црквата е нависотина мала по размери и речиси четвртичаста, чија основа има форма на детелина со четири листа, и во целост претставува исклучително вреден и би рекле, луксузен уметнички објект од висок стил.

Во непосредна близина на Банско е изградена црквата „Св. 40 Севастии маченици“. Се смета дека настанала по пропагандата на Самоиловата држава, односно во 11 и 12 век. Црквата е разрушена и од неа денес можат да се видат само незначителни остатоци, а не се знае и нејзиниот кипар, но со голема веројатност се претпоставува дека таа била епископско седиште.

Недоволно исклучителен и обвлен со тајни е и манастирот „Св. Илија“, кој се наоѓа на околу 4 км јужно од градот. Во манастирот се пронајдени икони со старост од околу 350 години, поради што се претпоставува дека тој датира од крајот на 16. или од почетокот на 17. век. Тука е пронајдена и камен плоча со старословенско писмо, која, доколку не е дојдомателно донесена, укажува на можността и овој манастир да е приближно стар како Водочиот и Велушкиот.

Значаен субјект за културниот живот на населението во Оштешината Струмица како и за регионот во целина е „Националниот Центар за Култура Благој Јанков Мучети“ во чиј состав делува и младинскиот хор „Деница“, а каде се одржуваат низа културни манифестиации од домашен и меѓународен карактер. На полето на шеатарската уметност најдостапен репрезентант е Народниот шеатар „Антон Панов“ и фестивалот за камерен шеатар „Ристо Шишков“, како и „Межународната струмичка ликовна колонија“ и Майчината библиотека „Благој Јанков Мучети“.

Значајно место во културниот живот зазема и Струмичкиот карнвал кој од година во година станува се помасовен и привлекува голем број на посетители и туристи.

Задолжени за заштита на сименициите и културното богатство и природни реткости и музеите на територија на Оштешина Струмица се Зводот и Архивот на Македонија-подрачна единица Струмица.

Од секогаш на овие простори споредот заземал важно место во културниите активности на градот.

Расположиви^те катацити^те^ти односно спорти^тскиот Стадион „Младост“ со помошни^те и граѓани^та, како и две^тте спорти^тски сали во кои се одржуваат многу домашни и меѓународни настапи^ти^тревари од областта на фудбалот, кошарката, одбојката, борењето и караате^т, овозможуваат^та граѓаните^т задоволително месец^то за спортување и забава.

2. Стимулација, олеснување и поттикнување на развојот на стопанството и туризмот

Во развојот на спорти^тството на оштината Струмица особено значајно месец^то ќе заземаат стимулациите на приватниот сектор, олеснувањата што оштината може да ги овозможи на бизнис секторот како и поттикнувањето на исхраната да се развива со зголемена динамика и правци кон тешкоти сите европски земји.

Оштината ќе ги направи сите потребни чекори со цел да овозможи услови и можностии за брз и модерен начин на развивање на спорти^тството се со цел да оштината Струмица биде современа економска оштина.

За тоа цел оштината Струмица во наредниот двогодишен период ќе ги преземе следни^тте чекори и активностите:

Во однос на стимулирањето на ошварање на нови производни по^то^тони и развојот на мали и средни претпријатија оштината Струмица ќе преземе конкретни активности во оваа област и тоа:

- ✓ **Намалување на комунални^те такси за изградба на нови производни по^то^тони**

Најчесто од страна на спорти^твеници^те како една од причините за намалениот интензитет на градење на производни по^то^тони беше најласено превисоката цена на комунални^те такси кои ги улакаат^т.

Затоа оштината Струмица го презема чекорот да ги намали комунални^те такси со цел да се стимулира градењето на нови производни по^то^тони од страна на малите и средни^те претпријатија.

Ваквиот стимулација ќе биде одобрена од страна на Оштина Струмица на инвестициониот при што покрај потребната техничка документација потребна за градба, бидејќи биде доспетен бизнис план за новиот производен по^то^тон со сите потребни параметри.

Оштина Струмица во наредниот период ќе подготви креативни инвестиции^ти^тори и тој кој ќе биде извршено намалувањето на комунални^те такси за поштенцијални^те инвестициони.

Креативниот период ќе биде изграден врз база на следни^тте параметри и тоа: висина на инвестицијата, број на нови вработувања, број на вработување од високообразован кадар, користење на сировини од

домашно(локално) производство, големина на пазарот, цената на извозот, производството на гостов или полугостов производ, воведување на нова технологија и креирање на нови асортименти на производи. Како значаен и посебен критериум ќе биде секако еколошкиот аспект на новите производни погони

✓ *Креирање на инфраструктурашта во интерес на развојот на стапанството*

Еден од главните елементи за брз и современ развој на стапанството во оштината Струмица е изградбата на потребната инфраструктура во интерес на стапанството.

Оштина Струмица во своите планови ќе креира инфраструктура сретма потребите на деловниот субјекти кои ќе периодонесат за развој на стапанството.

Во интерес на деловниот субјекти ќе обезбедува средства за изградба на потребната инфраструктура, како од сочувани извори така и од проекти и донацији. Ќе лобира кај централната власт за изградба на инфраструктура од државна надлежност, а во интерес на локалниот субјекти.

Во наредниот двогодишен период оштина Струмица ќе посвети особено внимание на неколку проекти за кои смета дека имаат огромно значење за развојот на стапанството во оштина Струмица и нејзиниот регион и тоа:

- ❖ *Довршување на изградба на регионалниот пат Радовиш Струмица, кој е од особено значење за Оштина Струмица имајќи ја во предвид големата динамика на промишлената индустрија сообраќај од Струмица кон Радовиш.*
- ❖ *Довршување на патниот правец Куклиш - Банско, кој има свое економско значење за развојот на овој патен правец особено за развојот на туризмот.*
- ❖ *Целосно дооформување на прочиснателната станица - објект од критично значење за Оштина Струмица, ќе биде еден од главните приоритети во наредниот период, со што ќе се подобри квалитетот на живеење на граѓаните од оштината и регионот.*
- ❖ *Изработка на Проект за гасификација на оштина Струмица и регионот, е од исклучително значење особено тоа што е зголемување на цените на нафтениот дериват. Потребата од гасификација е од големо значење како за производствениот погони кои трошат огромни колични на мазут и нафтени деривати, како и за загревање на срамбени објекти.*

- ❖ *Реализација на КАРДС проекти за регионалниот јазик Струмица Преосенниково, кој ќе се реализира во периодот 2006/2007 година, со вредност од 500.000 евра, со што се врши поддршка и на локацијата предвидена за изградба на Центар за заедничка понуда на раноградинарскиот производи, која е од особено значење за земјоделскиот производител од Струмичкиот регион.*
- ❖ *Реализација на сите инфраструктурни проекти и започнување на нови кои ќе бидат предвидени со програмите во наредните две години.*

✓ Поттикнување и стимулирање на развојот на туризмот

Туризмот кој досега во рамките на општина Струмица бил досега малку застапен, во наредниот период на истиот ќе му се посвети посебно внимание со цел да туризмот во општина Струмица стане професионална и атрактивна стапанска дејност за инвестирање. Развојот на туризмот Општина Струмица ќе го темели на следните основи и тоа:

- ❖ Збогатување на содржините и инфраструктурно уредување на Бања Банско, со цел прераснување на овој локалитет во туристички комилес во регионот;
- ❖ Поттикнување и стимулирање на руралниот туризам особено во подбеласичкиот регион, истакнувајќи ги водотадите на Смоларе и Колешино;
- ❖ Изградба на попотребната инфраструктура за неизменен развој на туризмот (пробивање на патот кон водотадите на село Габрово, изградба на трим и велосипедски патеки);
- ❖ Развој на ловниот туризам, пред се во атарите на населбите Орманли, Дорломбос и Мемешили, со кое би се ставил акценит на развојот на селскиот туризам;
- ❖ Поттикнување за омасување на културниот и манасирскиот туризам;
- ❖ Струмичкиот карневал да прерасне во поиздражливата туристичка атракција, и негово туристичко комерцилизирање;
- ❖ Повторно враќање на училишниот туризам во рамките на Општина Струмица и лепувалиштето Суви Лаки;
- ❖ Поттикнување за изградба на нови туристички капацитети;
- ❖ Посетојана презентација и афирмација на туристичката понуда на Општина Струмица надвор од границите, особено кон соседна Бугарија, Грација, како и кон европските земји.
- ❖ Подигнувањето на културата и туризмот би соодветствувал и со збратимување на Општина Струмица со сопствените општини од други држави.

Во однос на олеснувања и поддршка на развојот на стапанство во Општина Струмица во наредниот двогодишен период ќе ги преме следниите мерки и активности:

- ✓ **Лесен, брз и едноставен начин на добивање на потребната документација за изградба на производни подени.** За тоа цел општинската администрација ќе обезбеди услови и начини за брзо обезбедување на документација за изградба на производни подени.
- ✓ **Општина ќе подржува и ќе учествува во организирањето на саемски манифестиации како во самата општина, така и надвор од неа и државата се со цел преносување на сопственото стапанство, неговите потенцијали и можностии. Таква манифестиација ќе се одржи во Струмица во Октомври 2005 година. Општина Струмица учествува и на Меѓународниот саем „Гевгелија Ексмо“, а истаков меѓународен саем ќе се одржи и во Струмица 2006 година.**
- ✓ **Општина ќе обезбедува лесен пристап на информации за стапански субјекти во однос на проекти, донацији**
- ✓ **Општина ќе подржува и ќе ги подржува странски партнери со стапански субјекти од општина**
- ✓ **Општина ќе обезбеди соработка и изнаодување на пазари на сопствените стапански субјекти**

3. Стратегија за отварање на нови работни места

Во процесот на развојот на стапанство во општина Струмица важен сегмент во самата прометна е и отварањето на нови работни месеци. Проблемот на невработеноста и во општина Струмица предизвикува загриженост во општинската администрација поради што во наредниот двогодишен период ќе се премаат активности со цел намалување на невработеноста и отварање на нови работни месеци.

- ✓ **Една од мерките кои ќе ги преме Општина Струмица за да го поддржи отварањето на нови работни месеци е мерката за намалување на комуналните такси за изградба на производствени подени. Ваквата мерка смештаме дека ќе даде резултати бидејќи еден од критериумите за намалување на комуналните такси за изградба на производни подени ќе биде точно отварањето на нови работни месеци.**
- ✓ **Една од мерките која ќе ја преме општина е реализација на проектот со UNDP Проект за вработување на високообразовни кадри кои не биле досега вработени. Со овој проект ќе се вработат**

високообразовни кадри во стапанскиште субјекти каде ќе ја добијаш можността за свое докажување пред менаџерите и на тој начин ќе излезаш на пазарот на трудош со што ќе ја зголемиш можността за понатамошно ангажирање во стапанскиште субјекти.

✓ *Оиштинашта во спратежијата на овала на нови работни месета особено триска ќе посвети на самовработувањето на социјалните и загрозените групи на граѓани.*

Целниште групи што би биле офаќени со микрокредитирање:

- *Млади и невработени лица до 29 години со средно или високо образование;*
- *Возрасни лица кои долгото време се невработени;*
- *Невработени луѓе без образование и занает;*
- *Жени со специфични социјални проблеми (самохрани мајки);*
- *Лица со телесен инвалидитет и други лица со посебни потреби;*
- *Лица со спречна подготвка кои осстанале без работа од причини како технолошки вишок и спечетни постапки;*

Целни групи за кои оиштинашта смета дека треба да имаат приоритет при микрокредитирањето се:

- *Лица со телесен инвалидитет и други лица со посебни потреби;*
- *Жени со специфични социјални проблеми (самохрани мајки);*
- *Лица со спречна подготвка кои осстанале без работа од причини како технолошки вишок и спечетни постапки (а се социјално загрозени);*

Секторите во кои ќе се врши кредитирањето и ќе имаат приоритет се:

- земјоделие
- занаетчиски дејности
- сервисна индустриска
- рурален туризам
- индустриска
- претпријатија
- природно окупружување

За што цел оиштинашта склучи договор за донирање на парични средства во висина од 34.000 евра со IMG од Италија за микрокредитирање на социјални и загрозени групи на граѓани за самовработување. Микрокредитирање ќе биде без камата, без било какви инструменти за обезбедување со цел да им се помогне на овие групи при креирањето на своето самовработување.

Со юроцесот на микрокредитирањето ќе раководи Единица за менацирање на јарокштот (ПМУ) со која ќе раководи Градоначалникот на Општина Струмица Зоран Заев, кој воедно и ќе ги јосостави другите членови на ПМУ, а која ќе има улога:

- да јосоставува критериуми
- да ги дефинира условите на микрокредитирање
- да врши крајни јароценки и селекции на предлог јарокштите

Микрокредитирањето ќе биде револвинг фонд со цел да има итоголем број на корисници. Ваквиот фонд оиштината ѝо испекот на двогодишниот договор има намера да го зголеми со други донашорски и соизствени средства.

✓ *Во јарокесот на ошварање на нови работни месета Градоначалникот на Општина Струмица директно ќе учествува во преговорите со деловните субјекти за можноста за ошварање на нови работни месета*

Во креирањето на стапаѓајата за вработување и ошварање на нови работни месета, мошне важно месето е и политиката на креирање на кадри за нареден период, оиштината активно ќе учествува во креирањето на соодветни кадри во средниоте училишта, кадри кои ќе бидат димензионирани српма по потребите на изборот на трудот и реалните потреби на стопанскиот субјекти. Во прилог на тоа е залагањето на оиштината за дистерзиони стручни од Земјоделскиот факултет по раноградинарство и цвеќарство во нашиот град и заложбата на Општина Струмица исто така да прерасне во повисока инспирација.

4. Формирање на центри за развој на економијата

Во прилог на побрз развој на стопанскоото во оиштина Струмица оиштинската администрација ги презема следниоте чекори за формирање на два Центри за развој на економијата и тоа:

✓ **Центар за локален економски развој**

Центарот за локален економски развој е формиран од четири оиштини и тоа: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село. Потребата за формирање на еден таков Центар е резултат на повеќе причини и тоа: Развојот на регион е големо значење на сите оиштини, стопанскоото на сите четири оиштини е меѓусебно поврзано од повеќе аспекти, итоголеми можностии за алицирање и добивање на јарокти за регионалниот Центар ошколку да се алицира за секоја оиштина посебно, итоголеми можностии за добивање на средства од структурниот фондови од Европската унија кога се алицира како регион, и др.

Цен~~ш~~аро~~ш~~ ќе има за задача да ги координира сите активности на оиштините поврзани со локалниот економски развој , координирање на заеднички проекти за регионот, развивање на развојни стратегии за целото регион, поддршка на стапанскиите субјекти, афирмација на стапанство, негово презентирање и промовирање.

Седиштето на Цен~~ш~~аро~~ш~~ за Локалниот Економски Развој ќе биде во Оиштина Струмица со испурени одделенија во другите три оиштини Василево , Босилово, Ново Село.

Во развојот на овој Цен~~ш~~ар се преземаат конкретни чекори и тоа : при што се конкурира на Проект за избор на оиштина за локален економски развој во UNDP ,

При што проектот Цен~~ш~~ар за Локален Економски Развој на Оиштина Струмица во партнерство со оиштините Василево, Босилово и Ново Село е избран и се очекува донацијата да се имаат кон крајот на 2005/2006 година. Ваквиот проект е од големо значење за Цен~~ш~~ар како од аспект на добивење на современа опрема , исто така и од обучување и едукација на кадарот , со цел добивање на еден Цен~~ш~~ар со современи и обучени постапеницијали и ресурси кои ќе бидат во корист на стапанство во регионот.

✓ Цен~~ш~~ар за заедничка ионуда на раноградинарски производи

Имајќи во предвид дека во Оиштина Струмица и Струмичкиот регион земјоделството е најзастапено, особено производството на раноградинарски култури во заштитен простор, и е најголем производител на раноградинарски производи во државата, Оиштина Струмица ќе формира Цен~~ш~~ар за заедничка ионуда на раноградинарски производи кон крајот на 2005 година.

Овој цен~~ш~~ар се појавува како неминовна потреба од еден висок стапен на организирање на ионудата на раноградинарски производи. Ваквата потреба се појавува поради лошиот начин на организирање на пласманот на раноградинарски производи при што како неизвестни ефекти се појавуваат нискиот општествени цените на производите, неизвестојана и констатирана количина на производите, неудаченото и нестандартизираните производи, несертифицирани производи, несоодветна и неквалитетна амбалажа на производите.

Цен~~ш~~арот ќе биде формиран во партнерство со приватниот сектор од оваа област (трговци, општественици, преработувачи , и претставници на земјоделски производители).

Во прилог на оваа Оиштина Струмица веќе во својот урбанизички план има предвидено локација за изградба на ваков Цен~~ш~~ар.

Ваквиот Цен~~ш~~ар ќе претставува склод од два дела и тоа:

- Собирен дел во кој ќе се прифака производството и дојолните делови на производството. Во овој собилен дел ќе се врши калибрирање, стандартизирање, сертифицирање и пакување и палетирање на производството.

- Продажен дел во кој веќе приготвениот производ ќе се складира , разладува и продава , овој дел ќе биде информатички поврзан со исти или слични вакви Центри во поголемите градови во соседните и други држави.

Ваквиот Центар ќе обезбеди заедничка база на раноградинарскиите производи, постојана и континуирана база на стандардизирани, сертифицирани, и соодветно пакувани производи , со што ќе се посилват посоката продажна цена и излез на европскиите базари на кои се бараат производи со висок квалитет и стандарди.

За реализација на овој проект оштетата Струмица прави конкретни чекори при што нашиот проект е презентиран на донаторската конференција организирана од FAO во месец Септември кој предизвика посебна заинтересирање од донаторите. Исто така Градоначалникот на Оштетата Струмица ќе врши презентација на истиот проект на Италијанскиот Бизнес Форум кој ќе се одржи на 18.10.2005 година во присуство на заменик министерот за надворешни работи на Италија и комората на Италијански стапанственици. За побрза реализација на овој проект оштетата Струмица истиот така обезбеди и средство од КАРДС програмата за изградба на штабот Струмица - Просениково кој ќе обезбеди лесен и добар транситорен пристап и до самиот Центар.

Ваквиите чекори се прават со цел да се промовира нашиот проект кој е од големо значење за Струмичкиот регион и воедно и да се анимираат донаторите и заинтересираните инвестиции.

Во интерес на олеснувањето на комуникациите на Оштетата Струмица, а воедно и целиот Струмички регион со останатиот дел од државата и пошироко , во наредниот период е предвидена и изградба на хелиодром.

✓ Оштета на информатичка канцеларија во интерес на деловниште субјекти и граѓаниште на оштетата Струмица

Во процес е формирање на заедничка фондација на оштетата Струмица и Проектот на UNDP за оштета на информатичка канцеларија која ќе биде во интерес на деловниште субјекти и граѓаниште со цел побрз пристап на информации и интересни комуникации .

5. Соработката со НВО секторот

Соработката со НВО Секторот во оштетата Струмица е значаен сегмент за развојот на стапанството и граѓанскоот оштетенство.

Во прилог на тоа Оштетата Струмица подпиши меморандум за соработка со Центарот за поддршка на невладиниот сектор.

Во споредба со развој на оштетата Струмица соработката со НВО секторот ќе зазема значајно место, а тоа и досега е подврдено со

поддршка на сите невладини организации, нивните проекти, учеството во заеднички проекти со оштината.

Исто така Оштина Струмица соработува со „Еврорегионот Беласица“, ваквата соработка во иднина ќе продолжи и ќе биде на едно повисоко ниво со цел зголемување на можностите на стопанството и целокупниот развој на Оштина Струмица.

Оштина ќе го поддржкува и мотивира невладиниот сектор да зема активно учество во развојот на стопанството и економијата.

Двогодишниот план за развој на стопанството во Општина Струмица ќе се објави во „Службен гласник на Општина Струмица“.

**Бр.07-2979/1
30.09.2005 год
Струмица**

**Совет на Општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов**